

БИОГРАФИЈА

Судија Анета АРНАУДОВСКА

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Датум и место на раѓање 22 Ноември 1961, Скопје
Домашна адреса 22/28 ул „Васил Ѓоргов“, 1000 Скопје
Телефон Домашен: 00 389 2/3127-285
Мобилен: 00 389 071/ 248-560
Службен: : 00 389 2/401 – 560
Електронска пошта Aneta.Arnaudovska@jpacademy.gov.mk
anarnaudovska@yahoo.com

ОБРАЗОВАНИЕ

2011

- Во моментот на постдипломски студии на Универзитетот „Јустинијан Први“ - Скопје Катедра за Казнено право и криминологија

1984

- Правен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Скопје

1979

- Гимназија „Јосип Броз Тито“, Скопје

РАБОТНО ИСКУСТВО

2012

- Шеф на Делегацијата на Република Македонија во ГРЕКО (Група на земји против корупцијата) - Совет на Европа

2006 – во тек

- Директор на Академијата за обука на судии и јавни обвинители

1996 – 2006

- Судија во кривичниот оддел на Основен суд Скопје 1 Скопје

2000 -2002, 2005-2006

- Претседател на кривичниот оддел на Основен суд Скопје 1 Скопје

1985 – 1996

- Стручен соработник во Основен суд Скопје 1 Скопје

ДОПОЛНИТЕЛНО ИСКУСТВО

2011

- Член на Проектниот Комитет за јуриспруденција „МАТРА“ на Кралството Холандија
- Член на работната група и предавач за темата конфискација во рамките на Проектот „Поддршка на антикорупциските мерки и политики“ со Амбасадата на Кралството Велика Британија и Северна Ирска
- Член на работната група за изготвување на Националната стратегија за еднакви можности при Министерството за труд и социјална политика
- Член на Советот за реформи на правосудниот систем на Република Македонија

2009 – 2010

- Претседател на работната група формирана во министерството за правда за подготовка на новиот закон за Академија за судии и јавни обвинители

2009

- Претседател на работната група формирана во министерството за правда за подготовка на акциониот план за имплементација на новиот Закон за кривична постапка
- Член на работната група за изработка на работни материјали за новиот Закон за кривична постапка
- Член на првата група на обучувачи за новиот Закон за кривична постапка
- Член на тимот на обучувачи за новиот Закон за кривична постапка за МВР на РМ
- Член на работната група при Судскиот буџетски совет за изработка на буџетска стратегија и работа на измените на Законот за извршување на буџетот
- Член на работната група во рамките на Меѓународната организација за миграција (ИОМ) за подготовка на програма за обука за трговија со луѓе и криумчарење мигранти
- Член на работната група во рамките на USAID Проектот за изработка на стратегија за судската власт за 2010 -2012 година
- Претседател на издавачкиот одбор на „Јустиција“ – првото стручно списание на Академијата за обука на судии и јавни обвинители

- Претставник на Академијата - Член на Бирото на Лисабонската мрежа при Совет на Европа

2006 – во тек

- Член на Судскиот буџетски совет
- Член на Советот за правосудни реформи
- Член на работната група за подготовка на Националната Програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА)

2005 – во тек

- Претставник на Република Македонија во Консултативниот Совет на Европски Судии при Совет на Европа и член на работната група на Консултативниот Совет на Европски Судии од 2005 година непрекинато

ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ

- **Превод и широка дистрибуција на мислењата и референтните документи на Советот на Европа и Советодавниот совет на европските судии за судиите до судиите и јавните обвинители на Република Македонија**
- **Предавања и излагања во насока на презентација на мислењата на консултативниот совет на европски судии и нивното инкорпорирање во националното законодавство и пракса**
- **Подготовка на компилација составена од мислењата на Советодавниот совет на европските судии со референтни документи на Советот на Европа и ОН, како и референтна пракса на Европскиот суд за човекови права.**
- **Предавања и излагања во врска со новиот закон за кривична постапка и за измените на кривичниот законик, на одделни членови од европската конвенција за човекови права**
- **Изготвувач на двата тома на публикацијата „Меѓународни документи за независно и ефикасно судство“.**